



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОСНОВЕН СУД ГОСТИVAR

Су 04 бр.07/2018  
11. 12.2018 година

Врз основа на член 88 од Законот за судовите и чл.21 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба ( Сл. весник на РМ бр.198/2018), Претседателот на Основен суд Гостивар, Ќирко Михајловски на ден 11.12.2018 година го донесе следниот:

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА  
РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОСНОВЕН СУД ГОСТИVAR**

**I.**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој Правилник се утврдува систематизацијата на работните места во Основен суд Гостивар (во натамошниот текст Судот) содржината на работните задачи и обврски, одговорноста, потребните услови за засновање на работен однос за работно место и број на изрпителите на работните задачи во судот.

**Член 2**

Под поимот работни задачи во смисла на овај Правилник се подразбираат сите работи и работни задачи што се потребни за остварување на функцијата на судот, освен оние што со закон и друг пропис се во надлежност на Претседателот или судија на овај суд.

**Член 3**

Овој Правилник се остварува со негова непосредна примена, како и преку спроведување на годишниот план и распоред за работа во Основен суд Гостивар.


Работата во судот е организирана во два оддела и тоа: кривичен оддел и граѓански оддел.

Судеко административната работа во рамките на одделите се извршува во судските писарници и тоа:

- во рамките на кривичниот оддел: кривичната писарница, прекршочната писарница писарницата за извршување на кривични санкции, писарница за казнена евиденција и писарницата за извршување на прекршочни санкции;
- во рамките на граѓанскиот оддел: граѓанска писарница, писарницата за ВПП, писарницата за трговски спорови, стечај и ликвидација, и писарницата за платни налози.

Приемот на поднесоци, имена, и други акти се врши во приемната писарница.

Следува графички приказ на организационата структура:



#### Член 4

Утврдувањето на работните места и условите потребни за извршување на работните задачи се врши врз основа на бројот на предметите во судот и потребата сите служби во судот да функционираат стручно и ажурно.

## **Член 5**

Покрај работите и работните задачи што ги извршуваат вработените во судската служба согласно овој правилник, по укажана потреба а по барање на Претседателот и Судскиот администратор, сите вработени во судската служба се должни да вршат и други работи и работни задачи.

## **Член 6**

Претседателот на судот оценува дали поради зголемен обем на работа и одредени организациони промени, има потреба од зголемување или намалување на бројот на работниците за извршување на одредени работи и работни задачи и превзема мерки за изменување или дополнување на овој правилник.

## **II.**

### **РАБОТНИ МЕСТА ВО СУДСКАТА СЛУЖБА НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИVAR И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НИВНО ИЗВРШУВАЊЕ**

## **Член 7**

Во зависност од работите што ги извршуваат, судската служба во Основен суд Гостивар ја сочинуваат: судски службеници, лица вработени за извршување на технички и помошни работи и судска полиција.

### **III. РАБОТНИ МЕСТА НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

## **Член 8**

Работните места на судските службеници се класифицираат во следните категории:

I КАТЕГОРИЈА „А“ СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР

II. КАТЕГОРИЈА „Б“ РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

III. КАТЕГОРИЈА „В“ СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

IV. КАТЕГОРИЈА „Г“ ПОМОЧНО-СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

## **Член 9**

Во рамките на секоја категорија на судските службеници се утврдени повеќе нивоа на работни места кои дополнително се описуваат со звање, согласно стручните квалификации, работното искуство и посебните работни компетенции, како следува во изложениот табеларен преглед:

**I КАТЕГОРИЈА „А“ СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР**

| <b>Ред.<br/>Бр.</b> | <b>Нивоа и звања на<br/>судските<br/>службеници</b>    | <b>Број<br/>изврш<br/>ители</b> | <b>Стручни<br/>квалификации</b>  | <b>Работно<br/>искуство</b>   | <b>Посебни работни<br/>компетенции</b>  |
|---------------------|--|---------------------------------|--|---|---|
| <b>1.</b>           | <b>A2-второ ниво<br/><br/>СУДСКИ<br/>АДМИНИСТРАТОР</b> | <b>1</b>                        | Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/І степен, правен факултет и положен правосуден испит | Најмалку 6 години работно искуство во струката, по положен правосуден испит | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |

**II. КАТЕГОРИЈА „Б“ РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

| <b>Ред.<br/>Бр.</b> | <b>Нивоа и звања на<br/>судските<br/>службеници</b>              | <b>Број<br/>на<br/>изврш<br/>ители</b> | <b>Стручни<br/>квалификации</b>  | <b>Работно<br/>искуство</b>   | <b>Посебни работни<br/>компетенции</b>  |
|---------------------|--|--|--|---|---|
| <b>1.</b>           | <b>B1 - прво ниво<br/><br/>САМОСТОЕН<br/>СУДСКИ<br/>СОВЕТНИК</b> | <b>2</b>                               | Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/І степен, правен факултет и положен правосуден испит | Најмалку 6 години работно искуство во струката по положен правосуден испит. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |

|    |  |   |  |  |   |
|----|--|---|--|--|---|
| 2. | <b>Б4-четврто ниво</b><br><b>РАКОВОДИТЕЛ</b><br><b>НА КРИВИЧЕН</b><br><b>ОДДЕЛ</b>                     | 1 | Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен факултет и положен правосуден испит | Најмалку 4 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 3. | <b>Б4-четврто ниво</b><br><b>РАКОВОДИТЕЛ</b><br><b>НА ГРАЃАНСКИ</b><br><b>ОДДЕЛ</b>                    | 1 | Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен факултет и положен правосуден испит | Најмалку 4 години работно искуство во струката, по положен правосуден испит. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 4. | <b>Б4-четврто ниво</b><br><b>РАКОВОДИТЕЛ</b><br><b>НА</b><br><b>ОДДЕЛЕНИЕ ЗА</b><br><b>ИНФОРМАТИКА</b> | 1 | Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од соодветна област                | Најмалку 4 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 5. | <b>Б4-четврто ниво<br/>РАКОВОДИТЕЛ<br/>НА<br/>ОДДЕЛЕНИЕ ЗА<br/>МАТЕРИЈАЧНО-<br/>ФИНАНСИСКО<br/>РАБОТЕЊЕ</b> | 1 | Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/I степен факултет од соодветна област | Најмалку 4 години работно искуство во струката по положен правосуден испит. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
|----|---|---|---|---|---|

### III. КАТЕГОРИЈА „В“ СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

| Ред. број | Нивоа и звања на судските службеници           | Број на извршите ли | Стручни квалификации  | Работно искуство                               | Посебни работни компетенции   |
|-----------|--|---------------------|---|--|---|
| 1.        | <b>В1- прво ниво<br/>ВИШ СУДСКИ СОВЕТНИК</b>   | 2                   | Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен, правен факултет и положен правосуден испит   | Најмалку 3 години работно искуство во струката | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 2.        | <b>В1-прво ниво<br/>СУДСКИ СОВЕТНИК</b>        | 4                   | Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен, правен факултет и положен правосуден испит   | Најмалку 3 години работно искуство во струката | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 3.        | <b>В1-прво ниво<br/>СОВЕТНИК ИНФОРМАТИЧАР</b>  | 1                   | 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен факултет од областа на информатиката, Економски факултет-област информатика, или друг факултет од соодветна област | Најмалку 3 години работно искуство во струката | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 4.        | <b>В2-второ ниво<br/>ВИШ СУДСКИ СОРАБОТНИК</b> | 4                   | Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен правен факултет и положен правосуден испит  | Најмалку 2 години работно искуство во струката | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</li> <li>- Активно познавање на</li> </ul>  |

|    |   |    |   |  |   |
|----|---|----|---|--|---|
|    |   |    |   |  | компјутерски програми за канцелариско работење  |
| 5. | <b>В3-трето ниво<br/>СУДСКИ СОРАБОТНИК</b>                      | 26 | Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I правен факултет и положен правосуден испит   | Најмалку 1 година работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 6. | <b>В3-трето ниво<br/>СОРАБОТНИК ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИКА</b> | 1  | Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен, Економски факултет-област информатика или друг факултет од соодветна област | Најмалку 1 година работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 7. | <b>В4-четврто ниво<br/>ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК</b>             | 26 | Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен правен факултет  | Со или без работно искуство во струката        | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 8. | <b>В4-четврто ниво<br/>ПОМЛАД СОРАБОТНИК</b>                    | 1  | Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен, Економски факултет-информатика или друг факултет од соодветна област        | Со или без работно искуство во струката        | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |

#### IV. Категорија „Г“ ПОМОШНО - СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

| Р. бр. | Нивоа и звања на судски службеници   | Број на изврши тели | Стручни квалификации                 | Работно искуство во струката                   | Посебни работни компетенции   |
|--------|--|---------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1.     | <b>Г1- прво ниво<br/>САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДОТ</b> | 1                   | Најмалку више или средно образование | Најмалку 3 години работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 2.     | <b>Г1- прво ниво<br/>САМОСТОЕН СУДСКИ</b>  | 1                   |                                      |  | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и   |

|    |   |    |  |  |   |
|----|---|----|--|--|---|
|    | <b>РЕФЕРЕНТ-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА СУДСКИОТ АДМИНИСТРАТОР</b>             |    | Најмалку више или средно образование   | Најмалку 3 години работно искуство во струката | германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење   |
| 3. | <b>Г1- прво ниво<br/>САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ВОДИТЕЛ НА ПИСАРНИЦА</b> | 10 | Најмалку више или средно образование   | Најмалку 3 години работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 4. | <b>Г1-прво ниво<br/>САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ – СМЕТКОВОДИТЕЛ</b>              | 1  | Најмалку више или средно образование од економска или друга соодветна област | Најмалку 3 години работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |

|    |  |    |  |  |   |
|----|--|----|--|--|---|
|    | <b>Г2-второ ниво</b>   |    |  |  |   |
| 5. | <b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ - ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА</b>            | 11 | Најмалку Више или средно образование од соодветна област | Најмалку 2 години работно искуство во струката | <p>Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 6. | <b>Г2-второ ниво</b><br><b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ - БЛАГАЈНИК</b> | 1  | Најмалку Више или средно образование од соодветна област | Најмалку 2 години работно искуство во струката | <p>Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 7. | <b>Г2-второ ниво</b><br><b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ – АРХИВАР</b>   | 1  | Најмалку Више или средно образование од соодветна област | Најмалку 2 години работно искуство во струката | <p>Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење</li> </ul> |
| 8. | <b>Г2-второ ниво</b><br><b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ - ЕКОНОМ</b>    | 1  | Најмалку Више или средно образование од соодветна област | Најмалку 2 години работно искуство во струката | <p>Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)</p>   |

|     |  |    |                                      |  |   |
|-----|--|----|--------------------------------------|--|---|
|     |  |    |                                      |  | - Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење   |
| 9.  | <b>Г3-трето ниво<br/>СУДСКИ РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА НА ПОШТА</b> | 1  | Најмалку Вишо или средно образование | Најмалку I година работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 10. | <b>Г3-трето ниво<br/>СУДСКИ РЕФЕРЕНТ ДАКТИЛОГРАФ</b>                     | 29 | Најмалку Вишо или средно образование | Најмалку I година работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 11. | <b>Г3-трето ниво<br/>СУДСКИ РЕФЕРЕНТ ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА</b>          | 11 | Најмалку Вишо или средно образование | Најмалку I година работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 12. | <b>Г4-четврто ниво<br/>ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ извршител во писарница</b> | 25 | Најмалку више или средно образование | Со или без работно искуство во струката        | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |

|     |   |    |                                      |   |   |
|-----|---|----|--------------------------------------|---|---|
| 13. | Г4-четврто ниво<br><br><b>ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ доставувач</b> | 15 | Најмалку више или средно образование | Со или без работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |
| 14. | Г4-четврто ниво<br><br><b>ПОМЛАД РЕФЕРЕНТ доставувач</b>        | 1  | Најмалку Више или средно образование | Со или без работно искуство во струката | Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)<br>- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење |

## I. КАТЕГОРИЈА А – СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР

### ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ

#### Член 10

#### A-2 СУДСКИ АДМИНИСТРАТОР

Раководи со судската служба; врши работи од судската управа кои се од неговиот делокругот на работа, соработува со претседателот на судот; врши оценување на судските службеници согласно закон; присуствува на општи седници, седници на судии, го следи спроведувањето на донесените одлуки и заклучоци од седниците; дава упатства за работа на другите раководни судски службеници; дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршење на работа на судската служба; го контролира почетокот, користењето и завршувањето на работното време на судската служба; се грижи за уредно и навремено извршување на работите и работните задачи на судската служба; врши прием на странки по нивно барање; ја следи примената на Судскиот деловник и внатрешните процедури од страна на судските службеници; определува одговорен судски службеник – информатичар за автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети – администратор на АКМИС; изготвува годишен план за вработување во судската служба и подготвува годишен план за обуки на судските службеници; носи одлуки кои произлегуваат од работен однос; врши распоредување на судските службеници; изготвува план за годишни одмори на вработените во судот; формира комисии за вработување и за водење на дисциплинска постапка и други комисии согласно закон; носи решенија во врска со спроведени дисциплински постапки за судските службеници; раководи со работното тело за управување со движењето на судските предмети во судот.

За својата работа одговара во рамките на своите надлежности.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 6 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **II. КАТЕГОРИЈА Б – РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ**

#### **Член 11**

#### **Б-1 САМОСТОЕН СУДСКИ СОВЕТНИК**

Врши најсложени работи во судот кои бараат посебна самостојност и стручност; изготвува реферати по правни прашања определени на седницата на одделите со предлог правни мислења и заклучоци; изготвува напрт одлуки по конкретни сложени предмети; ја следи практиката на Судот и ги проучува судските одлуки особено од гледна точка на евентуални разлики во ставовите по исти прашања и своите согледувања му ги соопштува на претседателот на одделот; ја следи практиката и проблемите во работата на судовите во Република Македонија и за тоа ги известува судиите и претседателот на одделот за евентуалните различни ставови, а од интерес за воедначување на судската практика; подготвува информации, анализи и прегледи за одделни правни прашања од овие области, а заради воедначување на судската практика на советите во одделите и обезбедување на единствени стојалишта во примената на законите од страна на судовите; активно учествува на советувања, семинари и други состаноци во врска со разгледувањето на правни прашања и примената на законите по однос на работата на судството; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како работи што ќе му ги довери судскиот администратор, односно претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 6 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

**Член 12****Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА КРИВИЧЕН ОДДЕЛ**

Раководи со судската служба во оддел; ја организира, насочува и координира работата во врска со постапувањето со судските предмети во одделот; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите; ги распоредува работите и задачите на вработените во судската писарница во рамките на одделот и на стручните судски службеници распоредени во одделот; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работите и задачите и го следи текот на извршувањето на истите; го следи навременото, законито и квалитетното вршење на работните задачи што се вршат во одделот; дава извештај за реализација на работа на одделот; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделот; дава предлози за обуки за стручно усоворшување; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделот; врши оценување на работата на судските службеници во одделот; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1степен, Правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 4 години работно искуство во струката и положен правосуден испит.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

**Член 13****Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ**

Раководи со судската служба во судскиот оддел; ја организира, насочува и координира работата во врска со постапувањето со судските предмети во одделот; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите; ги распоредува работите и задачите на вработените во судската писарница во рамките на одделот и на стручните судски службеници распоредени во одделот; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работите и задачите и го следи текот на извршувањето на истите; го следи навременото, законито и квалитетното вршење на работните задачи што се вршат во одделот; дава извештај за реализација на работа на одделот; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделот; дава предлози за обуки за стручно усоворшување; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделот; врши оценување на работата на судските службеници во одделот; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на

работните места како и работи што ќе му ги довери судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/I степен, Правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 4 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

#### **Член 14**

#### **Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИКА**

Раководи со одделението; ја организира работата од областа на информатичко-технолошки и стручно оперативни работи; Раководи со одржување на хардверот: целата компјутерскаопрема и компјутерската мрежа и се грижи за нивно функционирање, раководи со одржување на софтверот, развива нови програми; раководи со интернетската конекција на судот, одговара за заштита на податоците од софтверот, превенции од вируси, доделување на правата на корисниците на системот и заштита на истиот; се грижи за поврзување на корисниците на системот со повисоките истанци, врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите; ги распоредува работите и задачите на вработените во рамките на одделението; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работните задачи и го следи текот на извршувањето; одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; остварува редовни контакти со другите раководни судски службеници и разменува информации и искуства; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделението; дава предлози за обуки за стручно усвршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши оценување на работата на вработените во одделението; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/I степен факултет од соодветна област. Најмалку 4 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

### Член 15

#### **Б-4 РАКОВДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ**

Раководи со одделението; ја организира и координира работата од областа на материјално-финансиското работење на судот и благајната; одговара за работењето на судот со туѓите средства кои судот ги прима од други органи и поединци како судски депозит (готови пари или вредности наменети за определена цел (краткорочно чување-привремен депозит и долгорочно чување-редовен депозит); врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите и тоа секојдневно врши контрола и увид во изводите за состојбата на сметките на судот; се грижи за деловничкото работење на вработените во овој оддел (книговодителот-сметководителот, благајникот и економот); се грижи за работењето на благајната на судот по компјутерската програма за водење на книgovodstvo и изготвување на платите на вработените, води евиденија на исплатени и неисплатени обврски на судот по ставки и детален извештај за тоа еднаш на 15 дена доставува на Претседателот на судот и Судскиот администратор; ги распоредува работите и задачите на вработените во рамките на одделението; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работните задачи и го следи текот на извршувањето; одговара за навремено, законито и квалитетно вришење на работите и задачите што се вршат во одделението; остварува редовни контакти со другите раководни судски службеници и разменува информации и искуства; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделението; дава предлози за обуки за стручно усовршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши оценување на работата на вработените во одделението; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од соодветна област. Најмалку 4 години работно искуство во струката по положен правосуден испит.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **III. КАТЕГОРИЈА В – СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ**

#### **Член 16**

##### **В1-ВИШ СУДСКИ СОВЕТНИК**

Самостојно извршува најсложени работи и работни задачи што се вршат во одделот во кој е распореден, кои се однесуваат на правни и процесни работи во постапувањето по предметите и изготвувањето на нацрт одлуки; континуирано ги следи пронисите; учествува во подготовкa на реферати од одредена правна област што се во надлежност на судот; изготвува материјали за семинари и советувања на кои учествува; подготвува информации, анализи и прегледи за одделни правни прашања од овие области заради изготвување на нацрт одлуки; ја следи практиката на судот и ги проучува судските одлуки; учествува на советувања, семинари и средби во врска со разгледувањето на правни прашања и примената на законите по однос на работата на суштвото; ги применува постојните информатичко технолошки системи; се грижи за ефикасноста на ангажманот на персоналот во судската служба, помага во кординаирањето и организирањето на работата во судските писарници, ја организира и следи работата на доставната служба, издава потврди за потребите на вработените со податоци за работниот стаж и висината на платата, како и друга документација од нивните персонални досиеја; ги толкува и дава свое мислење во врска со законите од областа на вработувањето; ја подготвува документацијата за вработување на нови кадри и за одјавување на службеници на кои по разни основи им престанува работниот однос; ги води имениците на судските преведувачи и толкувачи; планира и учествува во одржување на едукации за воведување на новите вработени во работата; врши контрола над работењето во судските писарници по налог на Судскиот администратор и дава насоки на вработените во остварување на работните задачи, врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот судски службеник, претседателот на одделот, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

**Член 17****B1-СУДСКИ СОВЕТНИК**

Врши сложени работи и работни задачи што се вршат во советот во кој е распореден; ги следи и проучува законите и другите прописи и општи акти; помага во изготвување на сентенци за Судскиот билтен; соработува со судиите по предметите од сложена правна природа; помага во подготвување на материјали за советувањата што ги организира судот и учествува во нивно организирање; присуствува на судења; изготвува напрт одлуки, изготвува записници; постапува по претставки и предлози; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, претседателот на одделот, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

**Член 18****B1-СОВЕТНИК-ИНФОРМАТИЧАР**

Врши сложени работи и задачи од областа во која е распореден, а кои се однесуваат на информатичката технологија; помага во рамките на одделението; ја организира и координира работата од областа на информатичко-технолошки и стручно оперативни работи; помага во одржување на хардверот, целата компјутерска опрема и компјутерската мрежа и се грижи за нивно функционирање, интернетската конекција на судот; за заштита на податоците од софтверот; се грижи за поврзување на корисниците на системот со повисоките истанци, одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; дава предлози за обуки за стручно усовршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на одделението за информатика.

Стручни квалификации и работно искуство:

300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката или друг факултет од соодветна област. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

#### **Член 19**

#### **B2-ВИШ СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи што се вршат во одделот односно советот; учествува во изготвување и помага во подготвување разни материјали, информации и стручни анализи, ги проучува правните прашања во врска со непосредната работа по предметите во судот; помага во изготвува сентенци за Судскиот билтен; изготвува информации во врска со одредени прашања; присуствува на седници на судските оддели; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување; присуствува на судењата и води книга за текот на судењето; му помага на судијата при проучување на предметите и на разни спорни прашања, изготвува нацрт одлуки доверени од судијата со кој е распореден да работи; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, претседателот на одделот, судскиот администратор и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

#### **Член 20**

#### **B3-СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи кои се вршат во одделението и одделот, а кои се однесуваат на подготвителни работи во врска со нормативно правни, управни, информативно документациони, како и стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства во определување на практиките на одделот; присуствува на судење и води записинци во текот на судењето; присуствува на седници на судскиот оддел; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување, изготвува нацрт одлуки;, присуствува на судењето и води записи во текот на судењето, му

помага на судијата при проучување на предметите и на разни спорни прашања, присуствува на седниците на судскиот оддел, изготвува нацрт сентенци што се објавуваат во судскиот билтен, ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судијата, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## Чл. 21

### **ВЗ-СОРАБОТНИК-ИНФОРМАТИЧАР**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи кои се вршат во одделението и одделот, а се однесуваат на одржување на хардверот, целата компјутерска опрема и мрежата за нејзино непречено функционирање: преземање на секојдневни активности за функционално користење на АКМИС, контрола на останатите корисници на АКМИС-от од делокругот на нивната работа, изготвување на потребни извештаи во врска со АКМИС-от, одржување на програмите: заштита на податоците, подесување на параметрите за програмите кои се инсталирани, инсталирање на нови програми; безбедносно осигурување на системот, за заштита на податоците на повеќе локации и медиуми, превенција и чистење вируси, доделување на правата на корисниците на системот врз хардверот и програмите, заштита од хакери и слично; развој на нови програми подготвка на програми за користење на разни делови од делокругот на работата на Судот; што пошироко кристирање на компјутерската опрема, обезбедување на контролен пристап до компјутерската опрема и податоци; модернизирање на компјутерската опрема и програмите постојано одржување и обновување на целата опрема; одржување на системот на софтверот во текот на работата: пријавување на дефекти и подготвка на планови за буџет за потребите материјали за функционирање на системот: пратење на подобрување на софтверот; прибирање на податоци од јавни бази интернет од други институции а во интерес на судството; планови за одржување и планови за катастрофи; сорботка со информатичарот во базата на податоци на ниво на судството; вршење на обуки на вработените за користење на системот и програмите кои се инсталирани, активно учество во организирањето на анкетите за испитување на јавното мислење за судот и вработените во судот; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на одделението за информатика .

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, факултет од соодветна област. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **Член 22**

### **В4-ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Врши наједноставни работи врз основа на конкретни упатства и насоки, со постојан надзор, контрола и насоки на судијата односно претседателот на советот; врши работи и работни задачи заради стекнување практика во сите области од надлежност на судот; учествува на расправи и претреси и изготвува нацрт одлуки; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судијата, судскиот администратор и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **Член 23**

### **В4-ПОМЛАД СОРАБОТНИК - ИНФОРМАТИЧАР**

Ја одржува судската компјутерската опрема и инсталација под надзор на раководителот на одделот за информатика, прати и превзема дејствија за подобрување на софтверот, ги одржува програмите во смисла на заштита на податоците, подесување на програмите кои се инсталирани и инсталира нови програми. Защитата на податоците ја врши на новеќе локации и медиуми, прави заштита од хакерски упади во информатичкиот систем, врши доделување на правата на корисниците во системот, води евиденција на корисниците на системот, одржува обуки на судиите и другите судски службеници и го следи нивото на нивната обученост во користењето на програмите, ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен службеник, судскиот администратор и

претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на одделението за информатика .

Стручни квалификации и работно искуство:

Стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен, Економски факултет-информатика или друг факултет од соодветна област. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

#### **IV. КАТЕГОРИЈА Г ПОМОШНО - СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

##### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ**

###### **Член 24**

###### **Г1-САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДОТ**

Врши информативно документарни и стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства на судскиот администратор, ги води книгите, уписниците од судска управа, работи на компјутер материјали по налог на претседателот на судот; ги средува и пополнува завршните акти во посебни фасцикли наменети за судска управа, води уписник „ЗАВ-Х“, уписник за апостили, уписник „СУ-ДОВ“ „СУ-СТР-ДОВ“, уписник „УПП“ прифаќа и проследува телефонски повици упатени од и до Претседателот на судот и судскиот администратор, работи на факс; врши други работи и работни задачи доверени од Претседателот на судот и судскиот администратор, ја организира и координира работата за вршење на упис на поодделни уписници; ја организира и координира работата во кабинетот на претседателот и судскиот администратор; врши административни работи со водење на уписниците од судската управа; управува со движењето на предметите со примена на постојните информатичко технолошки системи; следи и применува одделни прописи и акти на судот за канцелариско и архивско работење; ракува со печатите и штембилите и се грижи за нивно чување; подготвува и обработува статистички податоци како основа за изготвување на извештаи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **Член 25**

### **Г1-САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА СУДСКИОТ АДМИНИСТРАТОР**

Врши информативно документарни,стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства на судскиот администратор; го подготвува и организира канцелариското работење на Судскиот администратор, врши информативно документарни работи; врши стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства на судскиот администратор; ги средува и пополнува завршните акти во посебни фасцикли наменети за судска управа; работи на факс, го води уписникот за одлуки и коресподенција на судскиот администратор „СУ-07“, прифаќа и проследува телефонски повици упатени од и до судскиот администратор, работи на факс, врши други работи и работни задачи доверени од судскиот администратор; ја организира и координира работата во кабинетот на судскиот администратор; врши административни работи со водење на уписниците од судската управа; управува со движењето на предметите со примена на постојните информатичко технолошки системи; следи и применува одделни прописи и акти на судот за канцелариско и архивско работење; ракува со печатите и штембилите и се грижи за нивно чување; подготвува и обработува статистички податоци како основа за изготвување на извештаи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **Член 26**

### **Г1-САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ВОДИТЕЛ НА ПИСАРНИЦА**

Ја организира и координира работата на судската писарница; ја организира и координира работата за вршење на упис на пооделни уписници, регистри, контролните и други книги предвидени согласно Судскиот деловник за работата на конкретниот оддел; управува со движењето на предметите со примена на постојните информатичко технолошки системи; ја врши автоматската распределба на предметите и е одговорен за истата, заведува,

разведува и архивира предмети; става архивски знаци на предметите и ги подготвува за архивирање; огласува правосилност, експедира жалби и ги подготвува предметите за доставување по жалба, следи и применува одделни прописи и акти на судот за канцелариско и архивско работење; ракува со печатите и штембилите и се грижи за нивно чување; подготвува и обработува статистички податоци како основа за изготвување на извештаи; раководи со работата на одделот и се грижи за навремено и одговорно извршување на работните задолженија на одделот, води евиденција за предметите вратени од судиите; врши преглед на приемна пошта, врши прием на странки, врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку више или средно образование. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## Чл.27

### **Г1-САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ -СМЕТКОВОДИТЕЛ-КНИГОВОДИТЕЛ**

Врши работи од областа на материјалното и финансиското работење, води финансиско книgovodstvena evidencija (analitichka i sintetichka) i po kopirna metoda i единствен konten plan i toa knigovodstvo workna zaednica i knigovodstvo na funkciya na organot; prima dokumentacija shto mora da se evidentiira vo dvete knigovodstveni evidencii i odgovoren za ispravnost na istata od finansiska i materijalna strana; kontira dokumentacija i sastavuva na log za knanje i istata ja raskniziva vo kartoteka i finansiski evidencii; odgovoren e za sите evidencii vo smisla na ažurnost i vistinilitost na vnesenite podatoqi; knigi nalazi na sudot po izvodi, specifikaciji, fakturi i kakov izvezhtaj; prima napredbi za isplata, sastavuva virmanski nalazi za nagrada na sudii, portnici, veshti лица, tolkuvachi i dr.; vodi evidencija za namenski sredstva i sredstvata za namenski rashodi na sudot; izgotviva presmetki za materijalni rashodi od posobna namena; odgovoren e za pechatite za koji e zadolжен; vodi materijalno knigovodstvo po artikli za nabavkite na potroshniot materijal i rezervite na kancelariski materijal, obrazci, gorivo i mazivo; vodi knigovodstvo na osnovnite sredstva po artikli; vodi evidencija za sityniot materijal vo upotreba; vodi evidencija, popisni listi za osnovnite sredstva i sityniot inventar po mesta i lokacija; prima dokumentacija za izvrshenite nabavki, utvrdjuva ispravnost na istite od finansisko smetkovodstvena strana i sastavuva virmanski nalazi za isplata na stasani fakturi; prima dokumentacija za trošenje na kancelariskite materijali, obrazci, knigi i potroshen materijal, gorivo i mazivo, vrshi usoglasuvanje na kartotekata na materijalnoto knigovodstvo so kartotekata na ekonomatot; vrz osnova na izvrsheniot popis na krajt na delovnata godina

утврдува дали стварната состојба е соодветна на книговодствената; за секое основно средство и сите инвентар пресметува и книжи годишен книговодствен отпис; за секое основно средство пресметува и книжи годишна ревалоризација и утврдува вкупен годишен износ на ефектите од истите; води евиденција на постојниот и повремениот депозит во судот, ги книжи изводите во книгата за депозити, отвара и сложува практики сравнувајќи со депозитната книга и прима решенија за исплата на депозитот; изготвува предлог-програма за одобрување на средствата од Буџетот на Републиката за работа на органот; врши контрола на целокупната документација за финансиското и материјалното работење и ги следи прописите од овие области; врши контрола на средствата пристигнати на жиро сметката на Судот; врши други работи и работни задачи доверени од Претседателот и судскиот администратор; дава потребни извештаи и финансиски податоци по барање на Претседателот на Судот и Судскиот администратор; како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел .

#### Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование од економска или друга соодветна област. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

#### Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## Член 28

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -БЛАГАЈНИК**

Во делокругот на своето работење врши работи од областа на материјално финансиското работење, изготвува месечна пресметка за плата на вработените, боледување породилни отсуства, административни забрани по судски решенија, потрошувачки кредити и други кредити, изготвува предлог информации и предлог извештаи за движење на платите и за трошење на средствата, води и составува касов извештај за касовото готовинско работење, води личен картон за остварено работо место и лични примање на вработените на образецот специјално составен за таа намена, на крајот од годината составува образец М-4 за вработените и го доставува до подрачната единица за здравствено и социјално осигурување; пополнува податоци за обрасците што се во врска собирањата за остварување право на пензија (податоц за лични примања работен стаж и слично – изготвува меечни, тромесечни полугодишни и годишни статистички извештаи што се во врска со вработените, нивните плати, а со кои податоци располага благајната, пополнува податоци во обрасците – потврди за висината на нето плата заради остварување на право на исплата на надомест за боледување и нега на лица кои исплати ги надоместува Фондот за здравствено и социјално осигурување, секој месец исполнува образец за личните примања, задршки од плата и истиот заедно со налог за исплата на платата го доставува на секој вработен, води евиденција преку укоричен дневник и картичка за девизни депозити; ги чува ефективните и девизните

депозити во касата до нивната уплата во банка или вракање по налог на судиите, прима на чување тестаменти и неготовински депозити, прима решенија и врши испалата на надоместокот за дежурства на судиите, дактилографите, возачите , судиите поротници, вештите лица, сведоците, и други лица кои постапуваат по наредба на судот, изготвува разни други извештаи и показатели по барање на судскиот администратор, врши и други работи и работни задачи за потребите на судот, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел .

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **Член 29**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата во судската писарница и другите организациони единици каде е распореден; односно работи со странки; врши информативно документациски работи; врши здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, формира предмети во папки и ги заведува во именник, врши распределба на предметите по судии под контрола на водителот, врши експедиција на завршните предмети, води уписници како по судскиот деловник под контрола на водителот, врши експедиција на предмети како и целокупната евиденција од соодветната материја, води книга за предметите предадени на судиите, ги става предметите во предвидена евиденција, го води роковникот за насточени предмети, ги припрема предметите по жалба и архивира сршени предмети, испраќа опомени, наложи за такса и решенија за наплата на такса, припрема предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел .

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

**Член 30****Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ  
-АРХИВАР**

Во делокругот на своето работење врши работи од областа на канцелариското и архивското работење, води грижа за архивскиот фонд на судот, врши прием на завршените предмети, ги средува по години и ги архивира, по потреба и по налог издвојува предмети по барање на судовите, странките и другите органи а по претходно одобрување од Претседателот на судот, врши обележување во уписникот на списите што се доставени на увид во судската зграда или надвор од неа, се грижи за уредно архивирање на предметите од сите оддели и за навремено излачување на регистратурниот материјал, ја средува архивата и се грижи за нејзината уредност, води список за издадени предмети од архива, изготвува архивски примероци од архивската граѓа од трајна вредност, изготвува пописни листи на граѓата од трајна вредност, изготвува листи на категории на документарен материјал со рокови на нивно чување; прави план на архивски знаци за распоредување на завршени предмети, ги следи прописите од Законот за архивска граѓа и сите негови измени, соработува, разменува и отстапува архивска граѓа на надлежната институција, чува, стручно одржува и презема технички и технолошки мерки за заштита на архивската граѓа, односно врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката .

П

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

**Член 31****Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ  
-ЕКОНОМ**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата врши информативно документациски работи; се грижи за одржување на судската зграда, опремата и инвентарот, води компјутерска евиденција на сèвкупниот канцелариски материјал и другите стоки во економатот на судот, во компјутерската евиденција ги внесува видот и количините на стоките по склучени договори со добавувачи кои добиле во постанка за јавни набавки, дневно прави внесување на приемниците на стоки во компјутерската евиденција; издава канцелариски материјал на судските референти и другите вработени и на другу материјали и за секој излез на стоката од економатот изготвува излезница, дава неделни извештаи за состојбата на количините во економатот, врши набавка на основни средства, потрошни материјали и друг

материал за потребите на Судот; соработува со книговодителот-сметководител на судот по однос на материјалното книговодство за набаките во судот, ги следи новините во магацинското работење, врши други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел .

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

## **Член 32**

### **ГЗ- СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата во судската писарница и во другите организациони единици каде е распореден; презема дејствија кои се однесуваат на управувањето со движењето на предметите; ги применува постојните информатичко технолошки системи; работи со странки; врши експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта, преку службено лице на судот и по електронски пат; помага при здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, помага при формирањето на предмети во папки и ги заведува во именик; помага при вршењето на експедиција на предмети како и целокупната евидентација од соодветната материја; помага во подготвување на предметите по жалба и архивира свршени предмети, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, помага во подготовкa на предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други документациски работи и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратори и раководителот на судски оддел .

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Више или средно образование. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

### **Член 33**

#### **ГЗ-СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ДАКТИЛОГРАФ**

Во делокругот на своето работење ги применува постојните информатичко технологички системи; учествува на претреси, расправи и рочишта како записничар, насрочува предмети, ја прима и распоредува поштата во предметите, го води записникот за судење, пишува одлуки, врши експедиција на одлуките, прави попис на списите и го средува предметот за во писарница, врши други административно технички работи во врска со предметите; по потреба изготвува одлуки и со соработниците, советниците, се грижи за одржувањето на компјутерската техника, врши други работи и работни задачи што ќе му бидат доверени од Судскиот администратор, врши документациски работи и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку Вишо или средно образование. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

**Посебни работни компетенции:**

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

### **Член 34**

#### **ГЗ-СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ЗА ПРИЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА НА ПОШТА**

Во делокругот на своето работење врши работи од прием и експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта, преку службено лице на судот и по електронски пат; врши информативно документациски работи; помага и врши прием на тужби, жалби одговори на жалби, поднесоци и други писмена кои се доставуваат директно во судот како и испратени преку пошта, го потврдува приемот на писмената со приемен штембил, помага при заведувањето на сите писмена во приемни книги за секое одделение за кое писменото се однесува, помага при распоредувањето на примените писмена со посебна доставна книга за секој оддел, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

### **Член 35**

#### **Г4- ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење извршува наједноставни работи во судската писарница и другите организациони единици каде е распореден; врши доставување на пошта; ги применува постојните информатичко технолошки системи; работи со странки; врши прием и експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта; помага при здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, помага во оформувањето на предметите, врши експедиција на завршните предмети, п омага при распоредувањето на предметите во предвиденција и евиденција, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, помага во подготвувањето на предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

### **Член 36**

#### **Г4- ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ДОСТАВУВАЧ**

Во делокругот на своето работење извршува работи достава на покани, тужби, предлози, обвинителни акти, одлуки и други писмена на судот и тоа во градот и во судската зграда; во вршењето на доставата на судските одлуки и покани ги следи законските одредби од процесните закони кои се однесуваат на вршење на достава на странки, повикува странки по барање на Претседателот на судот, судијата и судскиот администратор; води секојдневна евиденција за примените и доставените покани и други судски писмена, подига поштенски пратки од пошта, врши и внатрешна достава на предмети и други материјали, се

трижи за основните средства за работа кои му се доверени за вршење на службата, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Со или без работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

#### **IV. РАБОТНИ МЕСТА НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ ТЕХНИЧКИ И ПОМОШНИ РАБОТИ ВО ОСНОВЕН СУД ГОСТИVAR**

|           |   |          |  |                                    |
|-----------|---|----------|--|------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА</b>  | <b>1</b> | <b>Најмалку средно образование</b>   | <b>Со или без работно искуство</b> |
| <b>2.</b> | <b>ХАУСМАЈСТОР ЛОЖАЧ НА ПАРЕН КОТЕЛ</b> | <b>1</b> | <b>Најмалку средно стручно образование од соодветна област</b>   | <b>Со или без работно искуство</b> |
| <b>3.</b> | <b>ХИГИЕНИЧАР</b>                       | <b>5</b> | <b>Средно образование или основно образование</b>  | <b>Со или без работно искуство</b> |
| <b>4.</b> | <b>ВОЗАЧ</b>                            | <b>1</b> | <b>Најмалку средно образование и да поседува возачка дозвола „Б“ категорија подолго од една година</b> | <b>Со или без работно искуство</b> |
| <b>5.</b> | <b>КУРИР</b>                            | <b>1</b> | <b>Средно образование или основно образование</b>  | <b>Со или без работно искуство</b> |

### **Член 37**

#### **ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА**

Посредува во воспоставување на телефонски врски, должен е веднаш да одговори на повик од вработените од судската зграда за воспоставување на бараната телефонска врска, брзо да одговори на надворешните телефонски повици и да ја воспостави бараната телефонска врска, ракува со телефонската централа, се грижи за исправноста на централата, врши други работи по налог на Судскиот администратор. За својата работа одговара на Судскиот администратор.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку средно образование. Со или без работно искуств

### **Член 38**

#### **ХАУСМАЈСТОР, ЛОЖАЧ НА ПАРЕН КОТЕЛ**

Во предгрејната сезона го припрема системот за парно греене и се грижи за неговата исправност, во грејната сезона се грижи за нормалното функционирање на системот за парно греене, како и редовно затоплување на работните простории, врши вообичаени поправки на инсталациите за парно греене, врши прием на гориво, го контролира дотурот и го потврдува приемот на гориво, врши контрола врз работата на котелот и на сите уреди и опрема во врска со парното затоплување, одговорен е за работата на котелот според нормите пропишани за неговото работење особено за неговата исправност, ги превзема соодветните мерки за заштита на инсталацијата од евентуално занрзнување во неработните денови на судот, должен е да се придржува кон мерките за заштита при работа, ја одржува хигиената во котларата, ја одржува во исправна состојба инсталацијата за парно греене, водоводната инсталација, се придржува на работното време кое е договорено со судскиот администратор, за текот на грејната сезона, за време на негрејната сезона ја одржува зелената површина околу судот и ги врши сите други работи со кои ќе биде задолжен од страна на Судскиот администратор. За својата работа одговара на Судскиот администратор

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку средно стручно образование од соодветна област. Со или без работно искуство.

### **Член 39**

#### **ХИГИЕНИЧАР**

Ја одржува хигиената во работните простории, ходниците, судниците и скалилата, тоалетите го чисти и одржува мебелот во просториите во судот, ги

чисти прозорите во судот, води грижа за економично користење на средствата за одржување на хигиена, ги одржува цвекињата во судот, се грижи за хигиената пред и околу судската зграда, врши и други работи од делокругот на ова работно место по наредба на Судскиот администратор. За својата работа одговара на Судскиот администратор

Стручни квалификации и работно искуство:  
Средно образование. Со или без работно искуство.

#### **Член 40**

#### **ВОЗАЧ**

Управува со службените возилата сопственост на судот и врши превоз за службени потреби на: Претседателот на судот, а по негова дозвола и на судиите, судскиот администратор и другите судски службеници; одговорен е за техничката состојба и исправност на возилата, води евидентација за сервисирање и регистрирање на возилата, води евидентација за помината колометража, потрошено гориво, мазиво и друго ,за возилата за кои е задолжен, води евидентација и картотека за потрошени материјали и гориво, ја контролира потрошувачката на гориво и моторно масло по патните налози и поминати колометри, а во случај на ненаменско користење на овие материјали, составува записник, врши поправка на возилата и врши замена на резервни делови за кои не е потребен специјализиран сервис за одредената марка на возилото, го одржува возниот парк на судот; врши и други работи за потребите на судот по налог на Судскиот администратор. За својата работа одговара на Судскиот администратор.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку средно образование и да поседува возачка дозвола „Б“ категорија подолго од една година. Со или без работно искуство.

#### **Член 41**

#### **КУРИР**

Во делокругот на своето работење извршува работи достава на покани, тужби, предлози, обвинителни акти, одлуки и други писмена на судот и тоа во градот и во судската зграда; во вршењето на доставата на судските одлуки и покани ги следи законските одредби од процесните закони кои се однесуваат на вршење на достава на странки, повикува странки по барање на Претседателот на судот, судијата и судскиот администратор; води секојдневна евидентација за примените и доставените покани и други судски писмена, подига поштенски пратки од пошта, врши и внатреина достава на предмети и други материјали, се грижи за основните средства за работа кои му се доверени за вршење на службата, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник, судскиот администратор и претседателот на судот. За својата работа одговара пред судскиот администратор и раководителот на судски оддел .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку средно или основно образование. Со или без работно искуство во струката.

### Член 42

#### V. РАБОТНИ МЕСТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

| Ред<br>Бр. | Работни места  | Број<br>на<br>изврш<br>ители | Стручни<br>квалификации  | Работно<br>искуство  | Посебни работни<br>компетенции  |
|------------|--|------------------------------|--|--|---|
| 1.         | <b>КОМАНДИР<br/>НА СУДСКА<br/>ПОЛИЦИЈА</b>             | 1                            | Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет | Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција | Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба |
| 2.         | <b>ЗАМЕНИК<br/>КОМАНДИР<br/>НА СУДСКА<br/>ПОЛИЦИЈА</b> | 1                            | Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет | Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција | Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место,  |

|    |                                     |   |  |                             |   |
|----|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
|    |                                     |   |  |                             | како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба  |
| 3. | <b>ПРИПАДНИК НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА</b> | 6 | Најмалку средно образование, како и да ги исполнува посебните услови од чл.119 од Законот за судска служба | Со или без работно искуство | Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(аанглиски, француски или германски),со соодветен степен на познавање согласно со член 119 став 1 алинеја 7 од Законот за судска служба |

### Член 43

#### КОМАНДИР НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Командирот на судската полиција командува и издава писмени или усни наредби на припадниците на судската полиција за извршување на службени работи или задачи. Усна наредба може да издаде преку телефон или курир само во случај кога не може да биде издадена писмено. Припадникот на судската полиција кога ќе прими усна наредба, може да бара од командирот наредбата

дополнително писмено да се потврди. Наредбите што ги издава командирот треба да бидат потполни, јасни и навремени, така што припадникот на судската полиција може да ги сфати и разбере.-Командирот кога издава наредба треба да обезбеди средства за успешно извршување на задачите. По извршената наредба, припадникот треба да му поднесе извештај на командирот кој ја издал наредбата. Извештајот се поднесува во писмена форма. За својата работа одговара пред Претседателот на судот

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет. Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција.

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба.

#### **Чл.44**

#### **ЗАМЕНИК КОМАНДИР НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА**

Во случај на отсуство на командирот на судската полиција, со судската полиција раководи Заменикот командир на судската полиција со истите права и овластувања како и командирот на судската полиција.

За својата работа одговара пред Претседателот на судот.

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет. Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција.

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба.

#### **Чл.45**

#### **ПРИПАДНИК НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА**

Се грижи за редот и одржување на дисциплината во судската зграда, како и во непосредната близина, според условите утврдени со Закон и правилата за вршење на работите на судската полиција. учествува во откривањето и отстранувањето на опасности кои можат да го нарушат работењето на судот и ги отстранува од судската зграда лицата кои не учествуваат во постапката, а го

нарушуваат редот во неа, одбива напад со кој непосредно се загрозени безбедноста или животот на службените лица и други лица вработени во судот, - се грижи за безбедноста на просториите и имотот на судот после завршувањето на работното време, за физичко обезбедување на судската зграда, должен е да се придржува на планот и упатствата предвидени со посебен акт на судот при пожари и други елементарни непогоди, превзема дејствија за отстранување на последиците, превзема дејствија за отстранување на лица кои се обидуваат насилино да влезат во судската зграда или го оштетуваат имотот или зградата, врши и други работи поврзани со физичко обезбедување на зградата и имотот, како и други работи кои ќе му бидат доверени од Претседателот на судот и Судскиот администратор. За својата работа одговара пред Судскиот администратор

**Стручни квалификации и работно искуство:**

Најмалку средно образование, како и да ги исполнува посебните услови од чл.119 од Законот за судска служба. Со или без работно искуство.

**Посебни работни компетенции:**

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 119 став 1 алинеја 7 од Законот за судска служба.

## **VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 46**

Овој Правилник стапува во сила осмиот ден од денот на добиената согласност од Советот за судска служба.

Со стапување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за систематизација на работните места во Основниот суд во Гостивар Су03 бр.70/2015 од 05.05.2015 година .

ОСНОВЕН СУД ГОСТИVAR  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Кирко Михајловски

